

## ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЃУРЃОВДЕН ВО ШТИПСКО

Чествувањето на празникот Св. Ѓорѓи отсекогаш ги поврзувал благочестивите христијани, без разлика на нивниот социјален статус, политичките убедувања и било каква друга припадност и определби.

Оваа година чествувањето на овој христијански ден особено беше одбележан во селото Вртешка, Штипско, каде традиционално секоја година се собира мноштво народ од земјава и од дијаспората.

Заѓурѓовденското чествување во с. Вртешка разговараме со еден од организаторите, господинот Зоран П. Читкушев, кој вака го опиша ова традиционално празнува-



дар Санев, успешен бизнисмен и алпинист, не штедеа време, пари и внимание во подготовките и на годишната манифестација", истакна Читкушев.

Посебен белег на овие традиционални чествувања е амбиентот кој владее меѓу присутните, за што Читкушев вели:

"Овде, во прекрасен амбиент, длабоко во дамарите, Македонците имаат несекојдневна можност да го почувствуваат звукот на гајдата и на тапанот. Бројните верници и годинава уште еднаш се уверија и ја почувствуваа таа енергија на поврзување, среќа и спокојство".

По чествувањето во црк-

# ТАПАНОТ И ГАЈДАТА ГИ ОБЕДИНИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО СЕЛОТО ВРТЕШКА

■ Подготвила:  
Ружица ГОЧЕВСКА

ње на штипјани и на сите нашинци од дијаспората:

"Празникот е повод да дојдат овде, во нивниот роден крај, да се потсетат на најраните детски години, да се видат со своите соселани, со пријателите од Штип и од околните градови, со оние кои доаѓаат од дијаспората, да разменат спомени, сеќавања за убавите денови, да си приспомнат на оние кои веќе не се со нив".

Годинава киторите на црквата се погрижија празникот, односно неговото одбележување да биде збогатено со неколку гостувања на познати естрадни ѕвезди и групи. На чествувањето беа поканети познатите македонски естрадни уметници Зуица Лазова, Ефто Пупиновски и Ранко Рангелов. Посебен квалитет на севкупната манифестација ѝ даде гостувањето на хорот "Св. Злата Мегленска", предводен од диригентката Летка Димовска-Полизова. Исто та-



ка, гостуваше и штипскиот етно состав, предводен од младиот виртуоз на народните традиционални македонски инструменти, Горан Ангелов.

"Нашинецот од Сиднеј,

Трајче Алексов, бизнисмен, еден од најдобрите македонски алпинисти, кај нашите браќа и сестри во Австралија познат како Алекс и неговиот штипски побратим Алексан-



вата "Св. Ѓорѓи" присутните гости својата веселба ја продолжија во планинарскиот дом, каде бендот "Boogie-woogie band" ги забавуваше до раните утрински часови.

**"Со молитва упатена кон Господ и светителот Ѓорѓија, за време на богослужбата во црквата, со крштемки кои почнаа да се практикуваат во "Св. Ѓорѓи" по нејзиното обновување и надградба, со дарови, оваа Господова 2006, ќе остане запомнета во меморијата на сите присутни. Со здравје и довидување до следниот Ѓурѓовден беше поздравот со кој со тешко срце се поделија присутните оставајќи еден дел од нив на прекрасната Плачковица", истакна господинот Зоран П. Читкушев.**